

04 јуни 2021

Follow @MKDmk

Like 121K



[Македонија](#)

- [Сите статии](#)
- [Образование и здравство](#)
- [Правата на помалиот](#)
- [Политика](#)
- [Судство](#)
- [Економија](#)
- [Скопје](#)
- [Соопштенија](#)
- [Разно](#)

[Спорт](#)

- [Сите статии](#)
- [Фудбал](#)
- [Кошарка](#)
- [Ракомет](#)
- [Други спортови](#)

[Свет](#)

- [Сите статии](#)
- [Економија](#)
- [Анализи](#)
- [Наука и технологија](#)
- [Вести](#)

[Забава](#)

- [Сите статии](#)
- [Домашна](#)
- [Странска](#)
- [Свезди и филм](#)
- [Девојки](#)

[Култура](#)

- [Сите статии](#)
- [Книжевност](#)
- [Театар и филм](#)
- [Музика](#)
- [Ликовна уметност](#)
- [Опера и балет](#)

[Кујна](#)

- [Сите статии](#)
- [Главни јадења](#)
- [Прилози](#)
- [Салати](#)
- [Десерти](#)
- [Супи](#)
- [Разно](#)

[Фото](#)

[81НОВИ / 24h](#)

[Кошарка](#)
[Феникс го исфрли Лејкерс, НБА ќе добие нов шампион \(ВИДЕО\)](#)
[Ликовна уметност](#)
[Самостојна изложба на Никола Смилков во Сплит](#)

[Образование и здравство](#)
[Со првиот екстерен испит - мајчин јазик, утре почнува...](#)
[Политика](#)
[Јанчев: Мислам дека пак ќе бидам кандидат на ВМРО-ДЦМНЕ за...](#)

[Образование и здравство](#)
[Од 15 јуни можно е ново одеснување на рестрикциите, се...](#)
[Политика](#)
[Апасиев: Ќе блокираме сè што е поврзано со урбана мафија](#)

1 од 14 [следно >](#)

[Контакт](#)

[Црна хроника](#)

[Колумни](#)[Автомобилизам](#)[Видео](#)

ЗНМ и СЕММ со порака до медиумите: потребна е поголема одговорност при објава на сатирични содржини

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) реагираат на објавите на измислените изјави поврзани со градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко, со оценка дека на овој начин јавноста може да се доведе во заблуда и да се шират дезинформации.





„Иако станува збор за содржина од сатиричен карактер, медиумите кои во јавноста се препознаваат како професионални не треба да го занемарат фактот дека ваквите содржини лесно можат да бидат прифатени од пошироката јавност како вистинити, особено ако темите се во контекст на актуелни политички случувања“, велат од ЗНМ и СЕММ.

Станува збор за објавата во неколку медиуми во која се вели дека градоначалникот на Струга Мерко „јадел често и на сила само за да ги помогне угостителите, а за тоа било платено од страна на Општината“, при што на крајот од текстот е наведено: „Прочитајте ја целата сатирична вест на порталот „Кооперација“.

Од ЗНМ и СЕММ им укажуваат на медиумите дека доколку користат вакви објави кои имаат сатирична содржина најмалку што можат да направат уредниците е на многу јасен начин, на почетокот на текстот, да истакнат дека станува збор за измислена содржина. Притоа треба да се свесни за можноста од дезинформирање на граѓаните, особено имајќи предвид дека читателот неретко се задржува на насловот и кратко поминува низ содржината на објавата.

„Во услови кога ширењето дезинформации е сериозен проблем, несоодветното и неодговорното користење сатирични содржини, кое привлекува големо внимание и на социјалните мрежи, во јавноста може да се толкува како тенденциозен обид за злоупотреба на медиумот, правејќи штета на угледот не само врз конкретна индивидуа, туку и на општествените процеси“, порачуваат двете новинарски организации.



Сподели

Share 0 Tweet

Политика

[Јанчев: Мислам дека пак ќе бидам кандидат на ВМРО...](#)

[Апасиев: Ќе блокираме сè што е поврзано со урбана...](#)

[Владата упорно ќе продава земјиште, ВМРО-ДПМНЕ...](#)

[Османи: Опции за почеток на преговори се јуни или...](#)

[Спасовски уверува дека проблемот со регистарските...](#)

[Истрагата за РЕК Битола се води до...](#)

Објавено на

19 Март 2021 - 12:26

Поврзани содржини



[ЗНМ, ССНМ, МИМ и СЕММ: Не ни треба реприза со платените јавни кампањи во медиумите](#)




[Општина Струга нема никаков проблем со заштита на природното и културното наследство, тврди Мерко](#)



[Совет за етика во медиумите: Од властите треба поддршка за слободата на медиумите, од професијата - одговорност](#)



[Новинарските организации бараат да се поништат тендерите за медиумска кампања](#)
[Повеќе](#)



НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ

[Исчезнатиот гевгелски инспектор можно да е лавеникот...](#)[Заев: Да не шпекудираме, ќе се пушти теза па додаваме...](#)[Нова трагедија во македонскиот ракомет: Почина Марко...](#)[Тројца починати и 28 заразени затвореници со ковид-19...](#)[Римац го претстави својот прв сериски автомобил —...](#)

Што се чита во комшии?

1.

[Бегалците што ќе стигнат во Данска никогаш нема да ја...](#)

2.

[Дефиниција за господин човек](#)

3.

[Животот пишува Брат](#)

4.

[Кошаркарскиот ум на Никола Јокиќ во едно додавање](#)

5.

[Филип Глас има нова циркуска опера, а со хорот диригира...](#)Извор: [off.net.mk](#)



КОЛУМНИ

[Стефан Влахов - Мицов](#)
[Пораките на македонските писатели до современите и потомците](#)



Како и во времето пред осамостојувањето на Република Македонија, единствени кои предупредуваа за губелта на македонската држава и македонскиот народ беа малку на број македонски интелектуалци.

[повеќе](#)

[„Хејт Словени“ – Говорот на омраза на Балканот](#)

[Фатмир Бесими](#)

[Фискален стимул за здравување, забрзан економски раст и фискална консолидација](#)



evnonline.mk

СИТЕ УСЛУГИ НА ЕДНО МЕСТО



Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)

[Спорт](#)

[Свет](#)

[Забава](#)

[Колумни](#)

[Коментар](#)

[Култура](#)

[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)

[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал њуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реemitување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2020 [МКД.МК](#) Designed and developed by [ТРЕНДОВАНА](#) Hosted by [GHOST.MK](#)